

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и чл.34 од Статутот на општина Охрид (Сл. гласник број 8/07 и 1/08), Градоначалникот на Општина Охрид го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за распределба на средства по објавен Јавен повик бр. 09 – 478/1 од 13.01.2017 год. за финансирање на програми и проекти од јавен интерес на Општина Охрид за 2017 година

1. Од Буџетот на општина Охрид за 2017 година се врши распределба на средства како следува:

Р.б р.	АПЛИКАНТ	Област	Назив на проектот
1	Здружение од областа на коњичкиот спорт „Велгошка гордост“	култура	„Иванден 2017“
2	Здружение на еџипќани „Пирамида“ – Охрид	култура	Проект за културна промоција на еџипќанската етничка заедница
3	Димитар Пандев	култура	„Слова за Свети Климент Охридски“
4	Друштво за уметничка дејност, трговија и услуги „КАНЕОФЕСТ“ Дооел Охрид	култура	„КАНЕОФЕСТ 2017“
5	Жарко Јакимоски	култура	TRUCK N' ROLL Festival
6	Здружение за развој и промоција „За Трепџа со љубов“ - Охрид	култура	Културно – Забавно лето „На зајдисонце 2016“ во Трепџа
7	КУД „ЃЕРДАН“	култура	„Пијанец“
8	Интернационален фестивал „Охрид Фест Охридски трубадури“	култура	Интернационален фестивал „Охрид Фест Охридски трубадури“
9	Здружение за култура ФАМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛ – Охрид	култура	Фестивал на Францускиот филм во Охрид
10	Здружение на граѓани МОДЕЛС	култура	Меѓународен хорски фестивал на духовна музика „Тебе поем Свети Клименте“
11	АНСАМБЛ „БИЛЈАНА“	култура	Традиционален концерт на охридска староградска музика
12	Здружение Илинденски марш „Христо Узунов“ - Охрид	култура	Илинденски марш Охрид - Крушево
13	Сузана Вренцовска	култура	Детски фестивал „Фолклорна бајка“
14	Црква „Успение на Пресвета Богородица“ - Каменско	култура	Заштита и конзервација на фасадата на црквата „Успение на Пресвета Богородица“ – Каменско
15	Здружение Српско друштво „Коштана“ - Охрид	култура	Прослава на „Свети Кирил и Методиј“
16	Здружение на пензионери – клуб на пензионери	култура	Подготовка на сплетот староградски изворни игри и песни „На Сараиште“
17	Школа за пливање „Делфина 2012“	спорт	Школа за пливање „Делфина 2012“

18	Општински фудбалски сојуз Охрид	спорт	„Организација на Меморијален турнир во мал фудбал Спасовден 2017“
19	Клуб за одбојка на песок БВБ Македонија	спорт	„Турнир во одбојка на песок Охрид 2017 – 11то јубилејно издание“
20	Здружение за спорт и рекреација ПРВ ДО ВРВ	спорт	„TOUR DE LAKE – 8ми септември“ Прво издание
21	Кајак кану и мотонаутика на вода „Стрмец“ - Охрид	спорт	„Спортот останува на младите“
22	Сојуз на спортови Охрид	спорт	„Спорт за сите генерации“
23	Здружение на граѓани РК Лихнид 2012 – Охрид	спорт	„Кадетска и Пионерска женска лига за натпреварувачка сезона 2017 година“
24	Здружение на пензионери – Клуб на пензионери	спорт	„Селекција, подготовки и учество на пензионерите спортисти во машка и женска конкуренција на регионалните и 22 Републички спортски натпревари на Пензионерската олимпијада 2017 година“
25	Здружение на спортови на вода Акватика Јахтинг	спорт	„Меѓународна Охридска едриличарска регата“
26	Сојуз на училишен спорт - Охрид	спорт	„Спортот стимулира здрав живот“
27	Здружение 4x4 ОФФ РОАД Охрид, Охрид	спорт	„Охрид Off Road цип турнеа“
28	Здружение на инвалиди на трудот – Охрид	спорт	„Учество на Републички спортски игри на инвалиди на трудот – Охрид и достава на хуманитарна помош за лица со посебни потреби во спец.болница во Демир Капија“
29	Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди Охрид	спорт	„Програма за работа на Сојузот за спорт и рекреација на инвалидите Охрид за 2017“
30	Асоцијација на спортови СПОРТ ЗА СИТЕ – СИТЕ ЗА СПОРТ Охрид	спорт	„Спортско едукативен летен камп Охрид 2017“
31	Здружение од областа на коњичкиот спорт „Велгошка гордост“	спорт	„Турнир во мал фудбал „Велгошти 2017“
32	ЈНУ „Хидробиолошки завод“ Охрид	екологија	„Следење на нутриентното оптоварување на водата во крајбрежниот дел на Охридското езеро- централно градско подрачје на Охрид (Мазија, Пристаниште, Сараиште)“
33	Клуб за подводни дејности Охрид	екологија	„Чистење на цврст отпад од дното на Охридското езеро „Без вода нема живот“
34	Здружение „Брег на младоста“ Охрид	екологија	„Духовно споделување со чистење, уредување и култивирање на туристички простори во Охрид 2017“
35	Здружение – Центар за општествен развој „Охридија 365“ Охрид	екологија	„Специјализирани канти за кучешки измет“
36	ЗЗЖ Анималиа – Охрид	екологија	„Кастрација на бездомни кучиња“
37	ФК Воска 2002	инфраструктура	„Реконструкција на соблекувална и оградување на фудбалско игралиште“

38	Организација на резервни офицери на РМ ООЕ „Благојче Крстаноски“ Охрид	инфраструктура	„Доизградба на дел од просторот околу Спомен чешмата во с.Ливоишта и уредување на околината“
39	Месна заедница село Рамне	инфраструктура	„Уредување на средселото и враќање на спомен бистата на Јасна Ристеска“
40	МПЦ – Храм Св.Никола Долна Влашка маала	инфраструктура	„Изработка на дренажа“
41	Црвен крст на Република Македонија-Општинска организација Охрид	социјала	„За посреќно стареење“
42	Здружение на лица со телесен инвалидитет од Охрид и Дебрца МОБИЛНОСТ ОХРИД 1988 Охрид	социјала	„Програма за работа на Здружението на лица со телесен инвалидитет од Охрид и Дебрца МОБИЛНОСТ ОХРИД 1988 Охрид“
43	ТРД ТВМ ДООЕЛ - Охрид	социјала	„Информација за секого без предрасуди“
44	Здружение на глуви и наглуви лица Охрид	социјала	„Глувите лица како дел од општественото живеење“
45	ТРД Регионална ТВ О2	образование	„МАЛИ, но ГОЛЕМИ генијалци“
46	Здружение на математичари Охрид	образование	„Општински и регионален натпревар по математика“
47	Извиднички одред „Пионер“ - Охрид	образование	„Училишни игри без граници“ Охрид 2017
48	Весна Митревска	млади	„Јас сум од Охрид и останувам во Охрид“

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
д-р Никола Бакрачески